

УЧЕБЕРВИДЕТ „КЕРПИ И МЕТОДУ“ — СКОУЗ  
СТОМЯТОЧНИЦА ОКРАИНСТВО

ВЕЛИРОДСК ЕКСПЛ

КОРВАДИНА МКРУ КАРДОСОТ, ОРАДИНАТА  
ХИЛДИСА И ВОСИКАТЕЛНИТЕ ПРОМИНЕ  
КА ТРИДИНАТА КАЈ УЧЕНИЦИ  
ОУ 16 — 18 ГОДИШЊА ДОСПАГТ

— МАСТЕРСКОИ ТУД —

СКОУЗ, 1000

УНИВЕРЗИТЕТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" – СКОПЈЕ  
СТОМАТОЛОГИЈА ФАКУЛЕТ

Клиника за детска и превентивна стоматологија

БЕКИРОВИќ МЕРИ

КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ КАРИЕСОТ, ОРАЛНАТА ХИГИЕНА И  
ВОСПАЛИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ НА ГИНГИВАТА КАЈ УЧЕНИЦИ  
ОД 15 – 18 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

– МАГИСТЕРСКИ ТРУД –

МЕНТОР

Проф. д-р сци. Мила Мирчева

Скопје, 1990

На ова место, ја користам можноста, посебна благодарност и длабоко почитување да и изразам на Проф. д-р Марија Накова за несебичната и искрена помош, идеи, стручни совети и секогаш потребните топли зборови на подршка.

За корисните и високостручни совети им благодарам на Проф. д-р Јубинка Нечева и Доц. д-р Миле Царчев, кој воедно ми пружи голема помош при собирањето на материјалот.

Благодарност за несебичната и драгоцената помош при сèвкупната реализација на микробиолошкиот дел на магистерскиот труд должам на Проф. д-р Марија Поп-Ацева и Асс. д-р Никола Пановски, при Институтот за микробиологија и паразитологија.

Со оглед на комплексноста на трудот, кој обединува повеќе области на стоматолошката наука, перманентна помош и соработка од страна на мојот ментор Проф. д-р Мила Мирчева во ниеден момент не изостана. Затоа, со посебно задоволство и почит и искажувам длабока и искрена благодарност за безрезервната подршка што ја имав како нејзин ученик и соработник во текот на изработка на магистерскиот труд.

АВТОРОТ

## СОДРЖИНА

1. ВВЕДЕНИЕ	1
2. ПРЕГЛЕД ОД ЛИТЕРАТУРАТА	5
3. ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА МАГИСТЕРСКИО ТРУД	10
4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА	12
4. 1. Клинички испитувања	12
4. 2. Микробиолошки испитувања	18
4. 3. Статистичка обработка на податоците	19
5. ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ	22
5. 1. Резултати од клиничките испитувања	22
5. 1. 1. Статус на забниот кариес кај учениците од испитуваната и контролната група по возраст	22
5. 1. 2. Статус на забниот кариес кај учениците од испитуваната и контролната група по пол	28
5. 1. 3. CPITN кај учениците од испитуваната и контролната група по возраст	33
5. 1. 4. CPITN кај учениците од испитуваната и контролната група по пол	42
5. 1. 5. Просечен CPITN кај учениците од испитуваната и контролната група по пол	49
5. 1. 6. Степен на оралната хигиена кај учениците од испитуваната и контролната група	53
5. 1. 7. Просечен ОНІ-индекс кај учениците од испитуваната и контролната група	56
5. 2. Корелациона анализа на резултатите од клиничките испитувања	58
5. 3. Резултати од микробиолошките испитувања	60
6. ДИСКУСИЈА	65
7. ЗАКЛУЧОК	79
SUMMARY	
8. ЛИТЕРАТУРА	81

## I. ВОВЕД

Оралната хигиена има цврсти и нераскинливи врски со здравствената состојба на устата и забите и овозможува нивна заштита од кариесот и гингиво-пародонталните заболувања. Доброто орално здравје има пресудна улога за добриот соматски и психолошки развој на децата.

Историјата на стоматолошката стручна литература ја поставува лошата и неадекватна орална хигиена преку интензивирање на денто-гингивалната акумулација на плак формацијата како главен причинител на високата преваленција и акутноста на кариесот и воспалителните промени на пародонтот кај децата. Како кариесот така и пародонталната болест причинуваат многу болка и страдања, водат до намалување на продуктивноста и квалитетот на животот, а пак нивно неадекватно третирање резултира со губење на забите, кои како симбол на младост, сила и убавина се вреднуваат кај човекот уште од древните цивилизации и тоа нивно значење е задржано низ векови до денес.

Додека современите научни информации изобилуваат со податоци за постигната висока редукција на забниот кариес, кај нас истиот заедно со пародонталната болест се јавува како доминантно заболување.

Од повеќето локални фактори кои атакуваат на забите и пародонталниот ткивен комплекс: гингива, цемент, периодонциум и алвеоларна коска, улогата на денталниот плак посебно ја истакнуваат Graovac(1980), Socransky(1970, 1977),

Russel(1967), Page(1986), Stephans(1953), Fitzgerald и Keyes(1960), Loe(1969), Đajić(1988).

Денталниот плак е тридимензионална структура која адхерира на површината на забите, а вкупност претставува опалесцентна органска наслага составена од: муцин, бактерии, габички, епителни клетки, леукоцити, нискомолекуларни соединенија и токсини. Бактериската флора на плакот е огниште во кое почнува кариесот преку несметано размножување на голема маса микроорганизми, ферментација на јаглени хидрати и подолг контакт на створените киселини со забната површина.

Истовремено микробите, а пред се бактериските продукти (ензими, токсини и алергени) доведуваат до промени во структурата и функцијата на гингивата, кои ја оневозможуваат нејзината нормална функција: одезбедување на селективна бариера и единство на оралната лигавица со забната површина. Акумулацијата на денталниот плак дека без сомнение доведува до морфотфункционални промени во гингивата и дека неговата максимална контрола и елиминација се наметнува како главно решение на воспалителните промени, го потврдуваат многуте испитувани направени кај луѓе и животни Lindhe (1973), Payne(1975), Schroeder(1975), Page и Schroeder(1982), Moore(1982).

Во 1938 година J.O. Mc Call обрнува внимание на често дотогаш занемаруваната група на популацијата – децата и младината, со предупредување дека пародонталната болест започнува уште во детството како гингивит во почеток локализиран на папилите, за да лонатаму во согласност со двофазниот феномен на Massler(1958), премине во маргинална,

ХРОНИЧНА И ПРОГРЕСИВНА ФОРМА.

Дефиниран како состојба која клинички се манифестира со хиперемија, едем, фиброзна деструкција, гингивитот е воспалителен процес кој започнува во раното детство. Така објаснуването за појавата на гингиво-пародонталните заболувања треба да се бара не само во орално-хигиенскиот статус туку и во возраста Zappler(1979), Baer(1975), Maynard(1979), Steiner(1983), Stamm(1986), Janković и Đajić(1986).

Хистолошките и морфолошките разлики на пародонталните структури кај децата и возрасните ја објаснуваат побрзата и поманифестна реакција на гингивалното ткиво кај децата.

Мислењето дека гингивитот е физиолошки процес и е комплетно одвоен од пародонталната болест перзистираше во почетокот на овој век. Идеата дека без третман гингивитот прогредира во пародонтопатија се јавува во 1950-тите и 1960-тите години. Изнесената реципрочна врска меѓу гингивитот и пародонталното заболување од Marshall-Day(1955) овозможи идеата за прогресија да добие поголем број истомисленици. Истовремено индуцира правовремено разоткривање и елиминација на постојните этиопатогенетски фактори.

Позитивната врска помеѓу ниското ниво на оралната хигиена и акутноста на гингивитите од една страна и гингивитите како рана форма на пародонтопатија, кои со време и без третман прогредираат без ремисија во прогресивни, деструктивни пародонтални заболувања од друга страна беше дадена и од страна на Green(1963). Таа придонесе да се обрне

поголемо клиничко внимание на гингивитите кои превалираат кај децата, за да пак "поголемите деца" (15-18 год.) ги почувствуваат нивните подалекусежни последици.

Континуираниот и значаен подем на стоматолошката наука во последните неколку десетици, базиран пред се на полиспектниот период во разјаснувањето на етиопатогенезата на забниот кариес и пародонтопатијата како заболувања од посебен здравствено-економски и социолошки значај, резултираше во наоди кои недвосмислено укажуваат на пресудното значење и водечката улога на оралната хигиена за состојбата на оралното здравје од што произлегува актуелноста на проучуваните морфолошко-структурни и метаболни карактеристики на денталниот плак и последиците поврзани со неговото делување во детската возраст.

## 2. ПРЕГЛЕД ОД ЛИТЕРАТУРАТА

Директното влијание на несоодветната орална хигиена врз појавата на кариесот и гингиво-пародонталните заболувања е предмет на испитување на многу комплексни и суптилни истражувања, поради само делумно разјаснетата етиопатогенеза.

Водечки епитолошки фактор во патогенезата на забниот кариес се смета дека е денталниот плак ( Rajić и сор 1985). Одржувањето на правилна орална хигиена према испитувањата на повеќе автори доведува до намалување на кариес фреквенцата во детската возраст ( Виноградова 1987, Stošić и сор. 1984, Baba - Milkic 1984, Čarčev 1982 ).

Од испитувањата ( Massler 1950/1979, Collins 1979, Nisel 1979, McNair 1979, Burger 1984, Lennon 1984, Ruben 1979, Feldman 1986 ) може да се види дека лошата орална хигиена има битно значење во појавата на воспалителните појави на гингивата.

Оралната нехигиена преку забрзаното создавање на дентални плак атакува на гингивата така да според Loe H.(1965), знаци на инфламација се јавуваат веќе после 10-21 ден.

Loe (1986) преку долгогодишни свои испитувања докажува висока процентуална застапеност на гингивитите во детската возраст, а Marchal-Day(1955) и Soumi(1969) укажуваат дека хронитетот на гингивитот резултира во пародонтална болест. Додека Haffajee et al.(1983) смета дека не мора гингивитот да виде прокурзон на пародонтопатијата, туку таа може да се јави независно од клиничката манифестија на

воспалителните промени на гингивата. Page(1986) констатира дека акутноста на патологијата процес на гингивата и неговата прогресија на останатите пародонтални структури е во директна врска со присуството на денталниот плак.

Испитувањата на Klemžag и сор. (1971) покажаа дека лошата орална хигиена има пресудна улога во развојот на пародонтопатијата овозможувајќи ја акумулацијата и калцификацијата на анаслагите, кои преку своето комбинирано бактериско, хениско и алергично влијание ги отетчуваат пародонталните ткива.

Симоновски и сор. (1978) преку извршени прегледи на 5116 испитаници го потврдија директното влијание на повремената или лошата орална хигиена во создавањето на услови за формирање и зголемување на интензитетот на денталниот плак со последични пародонтални отетчувања, истакнувајќи ја при тоа поврзаноста помеѓу примарните измени на маргиналниот пародонт со дифузијата на плак продуктите.

Lisgarten(1986) ја истакнува бактериската инфекција како примарен причинител за воспалителните промени на гингивата, а Slots(1979) смета дека од околу 300 специеса на бактерии регистрирани во усната празнина само 5% силно асоцираат со гингиво-пародонталните заболувања.

Lindhe(1986) проучувајќи ја этиопатогенезата на пародонталната болест докажува дека најголем дел од нејзините форми се предизвикани од микроорганизми и дека постојат разни форми на пародонталната болест со различна микробна етиологија.

И покрај постоењето на бројни информации за врската

на микрофлората со пародонталните заболувања, многу мали напори се вложени во анализата на асоцијацијата на микрофлората и гингивитот. Оваа асоцијација претрпела доста измени од грам позитивна предоминантна Стрептококална флора до многу поизвестна комплексна флора вклучувајќи грам негативна и спирална флора ( Page 1986 ).

L.Flores-de-Jacoby(1987), H.P. Muller(1985), Fine(1986), Schroeder(1986) ја потенцираат улогата на инвазијата на бактериите во патогенезата на пародонталната болест. Во согласност со фактот дека колонизацијата на бактериите е во зависност од степенот на оралната хигиена, Osterberg(1986) истакнува дека постојат варијабилности во микрофлората на денталниот плак во зависност од клинички определениот орално-хигиенски индекс.

Ursu(1978) во своите испитувања дава посебно значење на ензимите и ендотоксините на бактериите од плакот, жиј штетен ефект зависи од количината на присутниот плак, од што и резултира значајноста на неговата идентификација, особено кај децата.

Sheiham(1969) следејќи ја пародонталната болест по старосни групи евидентирал 50,5% застапеност на заболувањето за, возрасната група 15 – 19 години.

Загрижувачката состојба на пародонталното здравје кај децата од училишна возраст во нашата земја била често предмет на испитувања ( Milić 1982, Vučović 1983, Stošić 1984, Dukanović и сор. 1983 ).

Baba-Milkić(1975) по клиничко-Ренгенолошки испитувања докажува дека иницијалната фаза на пародонталната

болест е застапена 72,5% кај деца од 15 - 18 години.

Царчев(1989) укажува на загрижувачката состојба на пародонталниот ткивен комплекс, при што 97,5-100% од децата на возраст од 12-18 години имаат некој од симптомите на пародонталната болест.

Разликите во наодите од литературата се должат на примена на различна методологија од страна на испитувачите; различни индекси за пообјективен приказ на пародонталниот статус ( Russell 1956, Ramfjord 1967, Massler 1967, Löe 1963 и др. ), при што посебна потешкотија е компарацијата на резултатите.

Користењето на CPITN - индексот С заеднички пародонтален индекс и потребен третман ја овозможува според Ainamo(1982) задоволување на строгите критериуми на епидемиолошките студии, се добиваат егзактни податоци за кратко време и се одредува потребниот третман. Се поголемото прифакање на овој индекс како "screening index" за испитување на пародонталното здравје се должи на неговата бруза глобална дескрипција на дистрибуцијата и акутноста на пародонталните заболувања ( Cutress 1986/1986 ).

Низа автори презентирале епидемиолошки студии користејќи го овој индекс ( Ainamo 1984, Suzuki 1985, Boruta 1987, Dukanović 1986, Barnes и Leous 1986, Царчев 1989 ).

Користејќи го CPITN - индексот Пахомов и Кулаженко (1985) кај испитаници 15 - 25 години востановуваат дека здрав пародонт е присутен само кај 12,5% од испитаниците.

Поатојајќи од загрижувачките димензии на дистрибуцијата на пародонталните заболувања кај децата низа

автори презентирале докази од превземени опсежни испитувања за негативното влијание на лошата орална хигиена при што кај децата поделени по возрастни групи е евидентирано зголемувањето на степенот на воспалението на гингивата и негова прогресија во пародонтопатија ( Massler et al. 1950, Curić et al. 1977, Burt et al. 1982 ).

Испитувањата превземени во 28 земји за пародонталното здравје кај "младите возрасни" ( 15 - 19 години ) укажаа на висока преваленца на гингивитот и потреба од спроведување на орална хигиена за редукција на денталниот плак и контрола на гингивитот ( WHO 1978 ).

Очигледна е се поголемата заинтересираност во светот и кај нас за испитувања поврзани не само со патологијата на забите туку и гингивата како функционален - ткивен елемент на пародонтот во детската популација.

### 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД

Забниот кариес и пародонталната болест поради својата преваленца како кај возрасната така и кај младата популација го привлекуваат нашето внимание, насочено кон превземање на нови испитувања за расветлување на нивната этиопатогенеза.

Забите и пародонталните ткива, како составни елементи на оралната празнина се изложени на позитивни и негативни влијанија, од кои во последно време најголемо внимание им се посветува на забните плаки.

Мотивирани од потребата за стекнување на сопствени сознанија за улогата на оралната (не)хигиена во постанокот на забниот кариес и пародонталната болест, во училишната возраст, ја формирааме и целта на трудот, која се состои од:

- проследување на застапеноста на кариесот, состојбата на пародонтот (преку одредувањето на CPITN-индексот) и степенот на оралната хигиена, како примарен фактор на оралното здравје;
- спроведување на корелациона анализа за утврдување на меѓусебната зависност помеѓу кариесот со своите последици, оралната хигиена и пародонталните промени, истовремено анализирајќи го регистрираниот степен на корелација;
- реализирање на микробиолошки анализи на денталниот плек, за одредување на квалитативната застапеност

на аеробната и анаеробната флора и проследување на нивната поврзаност со воспалителните промени на гингивата.

Нашите наоди очекуваме да помогнат во расветлувањето на етиопатогенетската суштина на кариесот и иницијалната пародонтална афекција кај младината.

#### 4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА

4.1. Испитувањата беа извршени во медицинскиот училиштен центар "Панче Карагозов" – Скопје, кај 64 ученици, кои потекнуваат од разни подрачја на СР Македонија. Испитаниците беа поделени во две групи ( по 32 ученика ) : испитувана и контролна група во зависност од состојбата на гингивата. Децата со воспалителни промени на гингивата сочинуваат испитуваната група, додека контролната група опфаќа деца кај кои со инспекција установивме клинички здрава гингива.

Испитаниците кај двете групи беа поделени во четири возрастни групи ( 15, 16, 17 и 18 години ), при што хомогеноста беше постигната преку подеднаков број на машки и женски ученици од возрастните групи.

Податоците беа внесувани во посебно изработен картон на WHO ( CaRD N=80 ).

За регистрација на забниот статус, на дневна светлина со сонда и огледалце беа користени следните обележја:

0 = здрав заб

1 = заб со кариес

2 = заб со кариес и пломба

3 = заб со пломба

4 = заб изваден поради кариес

5 = заб изваден поради други причини

6 = залеена фисура

7 = коронка носач во мостот или соло коронка

**НАРТОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ПРЕМА WHO  
И ПРОЦЕННА НА ПОТРЕБИТЕ (SO CRITN) 1983 Е**

(1)  (5)  (6)  (7) (8)

Број на студијата

датум.....19

Регистарски број

Број на испитувања  
(за повторен преглед)

(12)

**ЛИЧНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ**

Пол М = 1 Ж = 2

(13)

презиме

име

Старост во години

(14)

(15) Географско подрачје

(18)

(19)

Етничка група

(16)

Испитувач

(20)

Занимање

(17)

**ДРУГИ ПРОМЕНИ**

(потребно е да се специфицираат)

(22)

**ЗАБНИ ПРОТЕЗИ**

НОСИ

(28)

по-  
треба (29)

0 — нема

3 — една тотална протеза

1 — една парцијална протеза

4 — две тотални протези

2 — две парцијални протези

5 — една тотална и една

парцијална

(23)

**ФЛУОРОЗА**

(24)

Обележја: 0 — нормално 1 — проблематично  
2 — многу слабо 3 — благо  
4 — умерено 5 — видливо

**ЗАЕДНИЧКИ ПЕРИОДОНТАЛЕН**

**ИНДЕКС И ПОТРЕБЕН ТРЕТМАН**

Обележја:

17/16 11 26/27

0 = здраво

(42)

(44)

1 = крварење

(45)

(47)

2 = каменац

47/46 31 36/37

3 = патолошки цеп 4-5мм

4 = патолошки цеп 6 мм

Неискористениот квадрат да се прецрта  
со дијагонална линија

X

Треба да бидат присатни најмалку два заба  
во квадрантот кај кој кој не е индицирана  
екстракција

Кадр. бр. (80)

1

**СТАТУС НА ЗАБНИОТ КАРИЕС И ПОТРЕБЕН ТРЕТМАН**

КАРИЕС	(13) <input type="text"/>	55 54 53 52 51 61 62 63 64 65																(28) <input type="text"/>	кариес
		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
третман	(29) <input type="text"/>	85 84 83 82 81 71 72 73 74 75																(44) <input type="text"/>	третман
Д (десно)		43	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38		
кариес	(45) <input type="text"/>																	(60) <input type="text"/>	кариес
третман	(61) <input type="text"/>																	(76) <input type="text"/>	третман

**ДИЈАГНОЗА**

ЗДРАВ ЗАБ  
ЗДРАВ ЗАБ СО КАРИЕС  
ЗАБ СО КАРИЕС И ПЛОМБА  
ЗАБ СО ПЛОМБА  
ЗАБ ИЗВАДЕН ПОРАДИ КАРИЕС  
ИЗВАДЕН МЛЕЧЕН ЗАБ поради кариес до 9 год. М  
ИЗВАДЕН ТРАЕН ЗАБ ПОРАДИ ДРУГИ ПРИЧИНИ  
ЗАЛЕЕНА ФИСУРА  
КОРОНКА НОСАЧ ВО МОСТОТ ИЛИ СОЛО КОРОНКА  
НЕИЗНИКНАТ ТРАЕН ЗАБ (хронолошки треба да е присатен)  
НЕОЗНАЧЕН ЗАБ  
ИЗВАДЕН ТРАЕН ЗАБ НАДОМЕСТЕН СО ЧЛЕН ВО МОСТ

**МЛЕЧНИ ТРАЈНИ**

A 0  
B 1  
C 2  
D 3  
E 4  
F 5  
G 6  
H 7  
I 8  
J 9  
Y

**ЛЕКУВАЊА**

НЕ Е ПОТРЕБНО 0  
ПОТРЕБНО ЗАЛИВАЊЕ ИЛИ ДРУГО 1  
ЕДНОПОВРШИНСКА ПЛОМБА 2  
ДВЕ ИЛИ ПОВЕКЕ ПОВРВНИНИ 3  
СОЛО КОРОНКА 4  
ПОТРЕБЕН ЧЛЕН ВО МОСТ 5  
ПОТРЕБЕН ЕНДОДОНТСКИ ТРЕТМАН 6  
ЕКСТРАКЦИЈА 7  
ЕКСТРАКЦИЈА ПОРАДИ 8  
ДРУГИ ПРИЧИНИ 9  
ОСТАНАТО 9  
КАРД БР (80) 10

4

8 = неизникнат траен заб

9 = неозначен траен заб

Y = изведен траен заб надоместен со член во мост

Врз основа на регистрираната состојба на забите потоа веа пресметувани вредностите на следните показатели на денталниот морбидитет, користејќи го Klein Palmer-овиот систем:

- КЕР = вкупен број на кариозни, екстракирани и пломбирани заби
- СТРУКТУРА на КЕР
  - K = кариозни заби
  - E = екстракирани заби
  - P = пломбирани заби
  - Z = здрави заби
- KIO = кариес индекс на лица
- KIZ = кариес индекс на заби
- KIP = кариес индекс просек

За процена на пародонталното здравје кај двете групи испитаници извршивме прегледи по сектанти: интерканини и ретроканини и тоа само во сектантите каде најмалку два заби не се за екстракција.

Пародонталниот статус го регистрираме со помош на пародонталната сонда од фирмата "YAMAMURA SWISIKUSHO-LTD", на следните заби:

17	16	11	26	27
47	46		31	36

За одредување на заедничкиот пародонтален индекс и потребниот третман беа користени следните знаци:

0 = здраво

1 = крварење од гингивалиниот сулкус РЕГИСТРИРАН веднаш или со огледалце после преглед со пародонталната сонда

2 = субгингивални конкременти РЕГИСТРИРАНИ со сонда

3 = патолошки ѕеп 4-5 mm

4 = патолошки ѕеп 6 mm

Силата со која ја одредуваме длабочината на патолошкиот ѕеп на смееше да биде појака од 25 g (притисок), а тоа го постигнувавме преку познавањето на практичниот тест (WHO Recording - Periodontal probe) така да притисокот со сондата под ноктот на палецот предизвика бледило.

Сондата, моравме да внимаваме да ја прати анатомската конфигурација на корените на забот, а секоја болка при прегледот укажување на применета појака - недозволена сила.

Заедничкиот пародонтален индекс на секоја група го пресметувавме како среден број на сектанти со претходно констатирана состојба:

$$\text{СПИН-индекс} = \frac{\sum \text{сектанти со констатирана состојба}}{\text{број на лица (n)}}$$

Воедно беые Регистриран индексот на оралната хигиена

( ОНІ ) со помош на симплексираната метода на Greene-Vermilion ( 1964 ), според која означувааме со:

0 = отсуство на наслаги

1 = присуство на наслаги во гингивалната третина на клиничката коронка

2 = присуство на наслаги во средната третина на клиничката коронка

3 = присуство на наслаги во оклузалната т. е. инцизалната третина на клиничката коронка

Кај упростениот метод ОНІ-С се оценуваат само 6 површини на 6 заби, кои представуваат репрезентативен примерок за целата дентиција:

16	11	26
46	31	36

С вестибуларна површина на : горните први молари, горниот десен централен инцизив и долниот лев централен инцизив; орална површина на долните први молари .

Индексот на усната хигиена беше пресметуван по следната ФОРМУЛА:

$$\text{ОНІ-С} = \frac{\sum \text{на 6 дијагностицирани забни површини}}{\text{број на оценетите заби (6)}}$$

Просечниот ОИИ-С - индекс беше пресметуван како среден број на вредностите на степените на оралната хигиена на групата испитаници:

$$\text{Просечен ОИИ-С} = \frac{\sum \text{на оценетите степени (индекси)}}{\text{број на лица (n)}}$$

#### 4. 2. МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Примерокот земен од содржината на денталниот плак, со остатар стерилен инструмент, веднаш се аплицираше на Schaedler-ов крвен агар, со додаток на Vit. K3 заради преживување на анаеробните бактерии. Сите примероци така аплицирани се транспортираа до Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот факултет во Скопје, каде беше извршена следната МИКРОБИОЛОШКА ОБРАБОТКА:

Примерокот се засадуваше на крвен агар и глукозен бујон кој се инкубуираат 24 часа на  $37^{\circ}\text{C}$  за изолација на аеробните бактерии. Изолацијата на анаеробните бактерии беше извршена со анаеробна инкубација на аплицираниот примерок на Schaedler-овиот крвен агар, 48 часа на  $37^{\circ}\text{C}$  во McIntosh-лонец, со примена на методата на евакуација и замена. За изолација на *Candida albicans* беше користен Sabouraud глукоза агар, со време на инкубација 72 часа на  $37^{\circ}\text{C}$ .

Идентификацијата на пораснатите аеробни и анаеробни микроорганизми се вршеше по стандардна микробиолошка техника (Blair 1970, Sutter 1985).

После извршената идентификација вршевме одредување на процентуалната застапеност на поедини видови микроорганизми кај испитаниците.

#### 4. 3. Статистичка обработка на податоците

Користен е тестот на значајност на разликите меѓу две пропорции по формулата:

$$t = \frac{P_1 - P_2}{S}$$

$P_1$  = пропорција на обележјето на првиот примерок

$P_2$  = пропорција на обележјето на вториот примерок

$S$  = стандардна грешка на разликите

$$S = \sqrt{\frac{P_1 q_1}{n_1} + \frac{P_2 q_2}{n_2}}$$

$q_1$  = пропорција на случаи без обелаже во серијата  
( $n_1$ )

$q_2$  = пропорција на случаи без обелаже во серијата  
( $n_2$ )

$n_1$  = големина на првиот примерок

$n_2$  = големина на вториот примерок

За секој параметар пресметувани се средните аритметички големини на добиените резултати ( $\bar{x}$ ), стандардни девијации (SD), стандардни грешки (SE) и сигнификантност на разликите на вредностите, по формулата:

- за средна аритметичка големина

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{x}$  = индивидуални големини

$n$  = број на случаи

- стандардна девијација ( $SD$ ), која претставува стандардно отстапување на членовите од серијата во однос на средната аритметичка големина

$$SD = \sqrt{\frac{S_x}{n}}$$

$S_x = \sum (x_i - \bar{x})^2$  сума на квадратите на индивидуалните отстапувања на секоја вредност од средната големина

- за стандардната грешка ( $SE$ ), која ги одредува граничните вредности на аритметичката средина

$$SE = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

- сигнификантност на разликите меѓу вредностите од испитуваната и контролната група е одредувана со помош на "t" вредноста по формулата:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}}$$

- степенот на слобода е одредуван по формулата:

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Во зависност од степените на слобода ( $df$ )

вредностите за "t." се споредуваат во табелата од Fisher i Yates (1942).

Статистички значајни беа земани само оние разлики каде  $p < 0,05$ .

Могусебната зависност меѓу оралната хигиена, забниот кариес со неговите последици и пародонталното здравје, беше одредувана преку кофициентот на корелација (Pearson) по формулата:

$$K = \frac{\sum(dx \cdot dy)}{\sqrt{\sum dx^2 \cdot \sum dy^2}}$$

$dx \cdot dy$  = производ од отстапувањата на поодделните големини на секоја појава од нивната средна големина

## 5. ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Добиените резултати од клиничките и микробиолошките испитувања и статистичката обработка на податоците се претставени на соодветните табеларни и графички прикази кои следуваат.

### 5.1. Резултати од клиничките испитувања

На табела 1 е прикажан вкупниот број на испитаници на испитуваната и контролната група според возраста и полот. Од истата се забележува дека клинички испитувања се извршени кај 64 испитаници од различен пол и возраст ( 15, 16, 17 и 18 години ), при што е запазена абсолютна хомогеност на испитуваната и контролната група.

#### 5.1.1. Статус на забниот кариес кај учениците од испитуваната и контролната група по возраст

Резултатите за статусот на забниот кариес кај четирите возрасни групи ( 15, 16, 17 и 18 години ) од испитуваната и контролната група презентирани се на табелите 2, 3, 4 и 5.

Анализирајќи ги добиените резултати дојдаме до податок за присутна поголема застапеност на кариесот со

ТАБЕЛА 1. ПРИКАЗ НА ВКУПНИОТ БРОЈ НА ИСПИТАНИЦИ НА ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА ПО ПОЛ И ВОЗРАСТ

возраст	испитувана група (A)			контролна група (B)			A - B		
	пол		n	пол		n	пол		n
	м	ж		м	ж		м	ж	
15	4	4	8	4	4	8	0	0	16
16	4	4	8	4	4	8	0	0	16
17	4	4	8	4	4	8	0	0	16
18	4	4	8	4	4	8	0	0	16
вкупно	16	16	32	16	16	32	32	32	64

ТАБЕЛА 2. СТАТУС НА ЗАЕНИОТ КАРИЕС КАЈ УЧЕНИЦИ НА 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

**A. ИСПИТУВАНА ГРУПА**

пол	п	К	Е	Р	З	КЕР	К10	К12	К1Р
м	4	30	4	21	60	52	100%	46,43%	13
ж	4	36	8	8	62	52	100%	45,61%	13
п	8	66	9	29	122	104	100%	46,02%	13

**B. КОНТРОЛНА ГРУПА**

пол	п	К	Е	Р	З	КЕР	К10	К12	К1Р
м	4	6	0	13	93	19	100%	16,96%	4,75
ж	4	7	4	12	89	23	100%	20,54%	5,75
п	8	13	4	26	182	42	100%	17,95%	5,25

ТАБЕЛА 3. СТАТУС НА ЗДОРОВИЯТО КАРИЕС КАК УЧЕНИЦИ НА 16 ГОДИШНА ВОВРАСТ

A. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	к	е	р	з	кев	кio	кiz	кир
м	4	39	7	12	54	58	100%	51,79%	14,5
ж	4	28	5	11	68	44	100%	39,29%	11,0
п	8	67	12	23	122	102	100%	45,54%	12,75

B. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	к	е	р	з	кев	кio	кiz	кир
м	4	2	8	3	99	13	75%	11,41%	3,25
ж	4	2	8	6	91	21	75%	16,75%	5,25
п	8	7	16	11	190	34	75%	15,18%	4,25

ТАБЕЛА 4. СТАТУС НА ЗАБНИОТ КАРИЕС КАЈ УЧЕНИЦИ НА 17 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

A. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	К	Е	Р	З	КЕР	KID	KIZ	KIP
м	4	31	7	13	62	51	100%	45, 13%	12, 76
ж	4	24	2	11	75	37	100%	33, 04%	9, 25
п	8	55	9	24	137	88	100%	39, 11%	11, 0

B. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	К	Е	Р	З	КЕР	KID	KIZ	KIP
м	4	3	5	15	92	23	100%	20, 0 %	5, 75
ж	4	0	3	6	95	17	75%	15, 13%	4, 25
п	8	11	8	21	197	40	87, 5%	17, 62%	5, 0

ТАБЕЛА 5. СТАТУС НА ЗАБНИОТ КАРИЕС КАЈ УЧЕНИЦИ НА 18 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

А. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	к	е	р	з	кеф	кио	киз	кир
м	4	24	7	19	70	50	100%	41,67%	12,5
ж	4	25	7	19	67	51	100%	43,22%	12,75
п	8	49	14	38	137	101	100%	42,44%	12,625

Б. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	к	е	р	з	кеф	кио	киз	кир
м	4	0	4	26	94	30	100%	24,19%	7,5
ж	4	6	4	20	90	30	75%	25,00%	7,5
п	8	6	8	46	184	60	87,5%	24,59%	7,5

неговите последици и последователни повисоки кариес индекси кај испитуваната во однос на контролната група.

Анализирајќи ги кариес индексите впечатлива е високата вредност на KIO с 100% од сите возрасни групи од испитуваната група, додека кај контролната се движи од 75% кај 16, 87,5% кај 17 и 18, до 100% кај 15 годишна возраст. Констатираниот висок KIZ кај испитуваната група се движи од 39,11% кај 17, 42,44% кај 18, 45,54% кај 16 до 46,02% кај 15 годишни ученици, додека истиот индекс во контролната група е присутен од 15,18% кај 16, 17,62% кај 17, 17,95% кај 15 до 24,59% кај 18 годишни ученици. Воедно утврдени се високи вредности на просечниот кариес индекс ( KIP ) кај испитуваната група од 11 кај 17, 12,62 кај 18, 12,75 кај 16 до 13 кај 15 годишните, додека кај контролната група вредностите се движат од 4,25 кај 16, 5 кај 17, 5,25 кај 15 до 7,5 кај 18 годишните испитаници.


Статистички сигнификантни разлики кај денталниот морбидитет во однос на половата припадност кај сите возрасни групи за сите испитувани параметри не се регистрирани.

#### 5.1.2. Статус на забниот кариес кај учениците од испитуваната и контролната група по пол

Резултатите за статусот кај забниот кариес кај женските и машките ученици од испитуваната и контролната група презентирани се на табелите 6, 7 и 8 и на соодветните Графикони.

ТАБЕЛА 6. СТАТУС НА ЗАБИИОТ КАРИЕС КАЈ ЖЕНСКИ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА


	P	K	E	R	Z	KEP	KIO	KIZ	KTE
испитувана група	16	113	22	49	272	154	100,00%	40,35%	11,50
контролна група	16	26	19	46	365	91	81,25%	19,96%	5,69
р <sub>1</sub>		6,70	0,42	0,14	3,20	3,25			
p		0,001***	0,68	0,87	0,001***	0,001***			
		(*)	(*)	(*)					



○ - не сигн.  
● - сл. сигн.  
\* - ум. сигн.  
\*\* - в. сигн.  
\*\*\* - мн. в. сигн.


K - кариозни заби  
E - екстрактирани заби  
P - пломбирани заби  
Z - здрави заби

i - испитувана група  
k - контролна група




ТАБЕЛА 7. СТАТУС НА ЗАБНИОТ КАРИОС КАД МАШКИ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	п	К	Е	Р	З	КЕР	КТО	КIZ	КТР
испитувана група	16	124	22	65	246	211	100,00%	46,17%	13,19
контролна група	16	11	17	57	378	85	93,75%	18,36%	5,31
"t"		10,48	0,79	0,56	10,33	9,77			
p		0,001 <sup>***</sup>	0,44	0,58	0,001 <sup>***</sup>	0,001 <sup>***</sup>			




К - кариозни заби  
Е - екстракции заби  
Р - пломбирани заби  
З - здрави заби

i - испитувана група  
k - контролна група




ТАБЕЛА 8. СТАТУС НА ЗАВНИОТ КАРИОС КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	П	К	Е	Р	З	КЕР	К10	К1Z	К1Р
Испитувана група	32	237	44	114	518	395	100,00%	43,26%	12,34
контролна група	32	37	36	103	743	176	87,50%	19,15%	5,50
%		11,36	0,65	0,42	7,03	6,77			
p		0,001***	0,40	0,57	0,001***	0,001***			
		0	0	0	0	0			



◊ - не сигн.  
 ◇ - сл. сигн.  
 \* - ум. сигн.  
 \*\* - в. сигн.  
 \*\*\* - мн. в. сигн.

К - кариозни заби  
 Е - екстрактирани заби  
 Р - пломбирани заби  
 З - здрави заби  
 i - испитувана група  
 k - контролна група



Анализата на резултатите укажува на високата преваленција на забниот кариес како кај женските така и кај машките ученици. Регистрирани се високи вредности на кариес индексите: KIO изнесува 100% како кај женските така и кај машките ученици од испитуваната група, додека истиот изнесува 81,25% кај женските, а 93,75% кај машките ученици од контролната група; KIZ изнесува 40,36% кај женските, а 46,17% кај машките ученици од испитуваната група, додека истиот изнесува 19,96% кај женските и 18,36% кај машките ученици од контролната група и KIP 11,5 кај женските, а 13,19 кај машките ученици од испитуваната група, за разлика од регистрираниот KIP кај женските 5,69, кај машките 5,31 од контролната група.

Следејќи ги податоците впечатливи се поголемите показатели на денталниот морбидитет кај испитаниците од испитуваната група.

Со тестирање на статистичката значајност на разликите на средните вредности на следните параметри помеѓу припадниците од истиот пол, но различна припадност (од испитувана и контролна група ) утврдени се сигнификантни разлики како во однос на женскиот ( за кариозни заби  $t=6,7028$ ,  $p<0,001$ ; за здрави заби  $t=3,2028$ ,  $p<0,001$  и за вкупниот број на кариозни, екстрактирани и пломбирани заби  $t=3,2525$ ,  $p<0,001$  ) така и во однос на машкиот пол ( за кариозни заби  $t=10,4827$ ,  $p<0,001$ ; за здрави заби  $t=10,3327$ ,  $p<0,001$  и за вкупниот број на кариозни, екстрактирани и пломбирани заби  $t=9,7755$ ,  $p<0,001$  ). Утврдените сигнификантни разлики за кариозни  $t=11,5995$ ,  $p<0,001$ ; за здрави  $t=7,0340$ ,

$p < 0,001$ , меѓу двете групи испитаници, укажуваат на сигнификантно поизразен дентален морбидитет кај испитуваната група.

### 5.1.3. CPITN кај учениците од испитуваната и контролната група по возраст

Резултатите за структурата на Заедничкиот пародонтален индекс (CPITN) кај четирите возрасни групи (15, 16, 17 и 18 години) кај испитуваната и контролната група дадени се на табелите 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Анализирането на резултатите покажува дека крварењето на гингивата (макар и во еден сексант) е застапено 100% кај сите возрасни групи од испитуваната група, додека кај контролната се движи од 75% кај 15, 87,5% кај 16 и 17 и 100% кај 18 годишна возраст.

Впечатливо е дека доминира крварењето од гингивата и истото е единствениот симтом регистриран кај двете групи испитаници за разлика од другите белези на CPITN. Неговата застапеност се движи од 2,75 кај 18, 3,62 кај 16, 3,87 кај 17 и 4,62 сексантни кај 15 годишните, од испитуваната група, додека кај контролната е застапено 2,62 кај 15 и 16, 2,25 кај 17 и 3,62 сексантни кај 18 годишни ученици.

Инфагингивалниот калкулус е регистриран само кај испитуваната група и тоа 75% кај 15, 87,5% кај 16 и 17 и 100% кај 18 годишните, или 1,37 кај 15, 2,37 кај 16, 1,87 кај 17 и 3 зафатени сексантни по испитаник кај 18 годишните ученици.

ТАБЕЛА 9. СРПТН КАЈ УЧЕНИЦИ НА 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

А. ИСПИГУВАНА ГРУПА

пол	п	здраво (С0)		кварене (1)		камен (2)		патолошки цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
М	4			4	100	3	75,00		
Ж	4			4	100	3	75,00		
В	8			8	100	6	75,00		

Б. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	здраво (С0)		кварене (1)		камен (2)		патолошки цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
М	4	1	25,00	3	75,00				
Ж	4	1	25,00	3	75,00				
В	8	2	25,00	6	75,00				

ТАБЕЛА 10. СРЕДН СЕРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦО КАЈ УЧЕНИЦИ НА 15 ГОДИШНА  
ВОЗРАСТ

А. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)	кварене (1)	камен (2)	патолошки цеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
м	4		4,50	1,50	
ж	4		4,75	1,25	
н	8		4,62	1,37	

Б. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)	кварене (1)	камен (2)	патолошки цеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
м	4	3,50	2,50		
ж	4	3,00	2,75		
н	8	3,25	2,62		

ТАБЕЛА 11. СРПТН КАЈ УЧЕНИЦИ НА 16 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

A. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)		кварене (1)		камен (2)		патолошки цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
м	4			4	100	4	100		
ж	4			4	100	3	75,00		
п	8			8	100	7	87,50		

B. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)		кварене (1)		камен (2)		патолошки цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
м	4			4	100				
ж	4	1	25,00	3	75,00				
п	8	1	12,50	7	87,50				

ТАБЕЛА 12. СРЕДНИ СБРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦО КАЈ УЧЕНИЦИ НА 16 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

ИСПИТУВАНА ГРУПА

нр.	п	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3)	
					4-5 mm	≥ 6 mm
	4		3,25	2,75		
	4		4,00	2,00		
	8		3,62	2,73		

КОНТРОЛНА ГРУПА

нр.	п	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3)	
					4-5 mm	≥ 6 mm
	4	2,50	3,50			
	4	4,25	1,75			
	8	3,37	2,62			

СВИДА 13. СРПТН КАЈ УЧЕНИЦИ НА 17 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

ИСПИТУВАНА ГРУПА

	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки чеп (3)		
	п.	%	п.	%	п.	%
4		4 100	4 100	1	25,00	
4		4 100	3 75,00	1	25,00	
8		8 100	7 87,50	2	25,00	

КОНТРОЛНА ГРУПА

	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки чеп (3)		
	п.	%	п.	%	п.	%
4	1	25,00	3	75,00		
4			4	100		
8	1	12,50	7	87,50		

ТАБЕЛА 14. СРЕДЕН СБРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦО КАЈ УЧЕНИЦИ НА 17 ГОДИШНА  
ВОЗРАСТ

А. ИСПИТУВАНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)	квадрење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
м	4		3,75	2,00	0,25
ж	4		4,00	1,75	0,25
п	8		3,87	1,87	0,25

Б. КОНТРОЛНА ГРУПА

пол	п	здраво (0)	квадрење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
м	4	4,25	1,75		
ж	4	3,25	2,75		
п	8	3,75	2,25		

ТАБЕЛА 15. СИРТН КАЈ УЧЕНИЦИ НА 18 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

**A. ИСПИТУВАНА ГРУПА**

пол	п	здраво (0)		кварене (1)		камен (2)		патологични цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
м	4			4	100	4	100	1	25,00
ж	4			4	100	4	100	1	25,00
л	8			8	100	8	100	2	25,00

**B. КОНТРОЛНА ГРУПА**

пол	п	здраво (0)		кварене (1)		камен (2)		патологични цеп (3)	
		п	%	п	%	п	%	п	%
м	4			4	100				
ж	4			4	100				
л	8			8	100				

ТАБЕЛА 16. СРЕДН СБРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИКО КАЈ УЧЕНИЦИ НА 18 ГОДИШНА

## ВОЗРАСТ

## I. ИСПИТУВАНА ГРУПА

Возраст	n	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3)
					4-5 mm ≥ 6 mm
16	4		3,50	2,25	0,25
17	4		2,00	3,75	0,25
18	8		2,75	3,00	0,25

## II. КОНТРОЛНА ГРУПА

Возраст	n	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3)
					4-5 mm ≥ 6 mm
16	4	3,00	3,00		
17	4	1,75	4,25		
18	8	2,37	3,62		

Следејќи ја застапеноста на пародонталните цепови регистрирани се само оние со длабочина од 4-5 mm, кај 17 и 18 годишните од испитуваната група, со застапеност од 25% или 0,25 сектантни.

Значајно е што бројот на здрави сектанти кај испитаниците од контролната група со клинички здрава гингива на инспекција е мал и се движи од 2,37 кај 18, 3,25 кај 16, 3,37 кај 16 до 3,75 сектанти кај 17 годишните.

#### 5.1.4. CRITN кај учениците од испитуваната и контролната група по пол


Резултатите за структурата на заедничкиот пародонтален индекс кај ченските и машките ученици од испитуваната и контролната група презентирани се на табелите 17, 18, 19, 20, 21 и 22 и на соодветните графикони.

Забележителна е високата преваленција на заболувањата на пародонтот како кај момнињата така и кај девојчињата.

Од регистрираните симптоми доминира крварењето од гингивата како единствен споредлив симптом како меѓу женските така меѓу машките ученици од испитуваната и контролната група. Неговата застапеност кај женските ученици од испитуваната група е 100% или 3,69 зафатени сектанти, а од контролната група 87,5% или 2,87 зафатени сектанти по женски испитаници. Кај машките ученици од испитуваната група крварењето е регистрирано кај 100% или 3,75 сектанти, а кај


ТАБЕЛА 17. СВРТН КАЈ ЖЕНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	n	здраво (0)		крварење (1)		камен (2)		патолошки цеп (3)			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
								4-5 mm	≥ 6 mm		
испитувана група	16			16	100	12	75,00	2	12,50		
контролна група	16	2	12,50	14	87,50						




ТАБЕЛА 18. СРЕДЕН СВРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦО КАЈ ЖЕНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	п	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3)
				4-5 mm	$\geq 6$ mm
испитувана група	16		3,69	2,13	0,12
контролна група	16	3,06	2,87		




ТАБЕЛА 19. СРІТН КАЈ МАШКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	здраво (0)		крварење (1)		камен (2)		патолошки цап (3)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
испитувана група	16		16	100	15	93,75	2	12,50
контролна група	16	2	12,50		14	87,50		




ТАБЕЛА 20. ОРИТН СБРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦИ КАЈ МАШКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	<i>i</i>	здраво (0)	крварење (1)	камен (2)	патолошки чеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
испитувана група	16		3,75	2,25	0,12
контролна група	16	3,31	2,69		



ТАБЕЛА 21. СРПТН КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА


	здраво (0)		крварење (1)		камен (2)		патологични цеп (3)			
	п		п		п		п		п	
	п	%	п	%	п	%	п	%	п	%
испитувана група	32		32	100	27	84,37	4	12,50		
контролна група	32	4	12,50	28	87,50					



ТАБЕЛА 22. СРЕДЕН СБРОЈ НА СЕКСТАНТИ ПО ИСПИТАНИЦИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	п	здраво (од)	краварење (1)	камен (2)	патолошки цеп (3) 4-5 mm      ≥ 6 mm
испитувана група	32		3,56	2,21	0,12
контролна група	32	3,18	2,81		
"t"			2,17		
p			0,05*		

0 - не сигн.  
 • - сл. сигн.  
 \* - ум. сигн.  
 \*\* - в. сигн.  
 \*\*\* - мн. в. сигн.



контролната група 87,5% или 2,69 сектанти по машки испитаници.

Анализата на резултатите добиени во однос на припадноста на испитаниците на испитувана и контролна група, без оглед на половата припадност го истакна гингивалното крварење како кардинален симптом, кој е застапен кај испитуваната 100% или 3,56 сектанти, а кај контролната група 87,5% или 2,81 сектанти по испитаник. Статистичката обработка покажа сигнификантна разлика (  $t=2,174$ ,  $p<0,05$  ), што укажува за поголемата доминација на гингивалното крварење кај испитуваната група.

Следејќи ги останатите симптоми установивме забележителна присутност на субгингивалниот калкулус ( 84,3% или 2,21 сектант ) и патолошки цепови со длабочина од 4-5 mm ( 12,5% или 0,12 сектанти ) само кај испитуваната група.

Впечатлив е малиот број на здрави сектанти кај испитаниците од контролната група ( 3,18 сектанти по испитаник ).

#### 5.1.5. Просечен CPITN кај учениците од испитуваната и контролната група по пол

Резултатите за просечниот CPITN кај женските и машките ученици се дадени на табелите 23, 24 и 25.

Тестирањето на статистичката значајност на разликите на средните вредности на просечниот CPITN помеѓу припадниците од ист пол, а различна припадност ( испитувана и контролна

ТАБЕЛА 23. ПРОСЕЧЕН СРІТН КАЈ ЖЕНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА (СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ)

	n	$\bar{X}$	SD	"t"	p
испитувана група	16	1,3843	0,337		
контролна група	16	0,4893	0,255	9,964	0,001***

ТАБЕЛА 24. ПРОСЕЧЕН СРІТН КАЈ МАЈКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА (СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ)

	n	$\bar{X}$	SD	"t"	p
испитувана група	16	1,4056	0,210		
контролна група	16	0,4475	0,242	11,3401	0,001***

ТАБЕЛА 25. ПРОСЕЧЕН СРІТН КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА (СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ)

	n	$\bar{X}$	SD	"t"	p
испитувана група	32	1,395	0,276		
контролна група	32	0,468	0,245	15,2103	0,001***

\* - не сигн.  
 \*\* - сл. сигн.  
 \*\*\* - ум. сигн.  
 \*\*\*\* - в. сигн.  
 \*\*\*\*\* - мн. в. сигн.

ГРУПА 3 УТВРДИ СИГНИФИКАНТНИ РАЗЛИКИ КАКО ВО ОДНОС НА ЖЕНСКИОТ ( $t=9,964$ ,  $p<0,001$ ) ТАКА ВО ОДНОС НА МАШКИОТ ПОЛ ( $t=11,3401$ ,  $p<0,001$ ). УТВРДЕНите СИГНИФИКАНТНИ РАЗЛИКИ ЗА ПРОСЕЧНИОТ CRITN ( $t=15,2103$ ,  $p<0,001$ ) УКАЖУВА НА СИГНИФИКАНТНО ПОИЗРАЗЕНИ ПАРОДОНТАЛНИ ПРОМЕНИ КАЈ ИСПИТУВАНАТА ГРУПА.

#### 5.1.6. Степен на орална хигиена кај учениците од испитуваната и контролната група

Резултатите од состојбата на оралната хигиена кај сите четири возрасни групи од испитуваната и контролната група презентирани се на табелите 26 и 27 и соодветните графикони.



На табела 26 се гледа дека не постојат значајни варијации во застапеноста на поедините индекси во зависност од возраста на учениците. Степенот на оралната хигиена не задоволува за што заборува високата застапеност на: индекс 1 29,68%, индекс 2 35,93% и индекс 3 34,37% кај сите ученици.

Од табела 27 се забележува дека не е регистрирано ниедно дете кај двете групи со индекс 0, ниедно дете со индекс 1 кај испитуваната група и ниедно дете со индекс 3 кај контролната група.

Анализирајки ги добиените податоци по возрасни групи забележуваме дека индекс 1 е најповеќе застапен кај 17 годишните (75%) од контролната група, индекс 2 се среќава од 0-37,5% кај испитуваната, а 25-50% кај контролната група и

ТАБЕЛА 26. СТЕПЕН НА ОРАЛНА ХИГИЕНА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ПО ВОЗРАСТ

ВОЗРАСТ	ПОЛ	n	0		1		2		3	
			n	%	n	%	n	%	n	%
15 год.	М	8			2	25,00	4	50,00	2	25,00
	Ж	8			3	37,50	2	25,00	3	37,50
	п	16			5	31,25	6	37,50	5	31,25
16 год.	М	8			2	25,00	3	37,50	3	37,50
	Ж	8			2	25,00	3	37,50	3	37,50
	п	16			4	25,00	6	37,50	6	37,50
17 год.	М	8			3	37,50	2	25,00	3	37,50
	Ж	8			3	37,50	3	37,50	2	25,00
	п	16			6	37,50	5	31,25	5	31,25
18 год.	М	8			3	37,50	3	37,50	2	25,00
	Ж	8			1	12,50	3	37,50	4	50,00
	п	16			4	25,00	6	37,50	6	37,50
ВКУПНО		64			19	29,68	23	35,93	22	34,37




ТАБЕЛА 27. СТЕПЕН НА ОРАЛНА ХИГИЕНА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ПО ВОЗРАСТ ОД:

**A. ИСПИТУВАНА ГРУПА**

возраст	пол	n	0		1		2		3	
			n	%	n	%	n	%	n	%
15 год.	М	4					2	50,0	2	50,0
	Ж	4					1	25,0	3	75,0
	п	8					3	37,5	5	62,5
16 год.	М	4					1	25,0	3	75,0
	Ж	4					1	25,0	3	75,0
	п	8					2	25,0	6	75,0
17 год.	М	4					1	25,0	3	75,0
	Ж	4					2	50,0	2	50,0
	п	8					3	37,5	5	62,5
18 год.	М	4					2	50,0	2	50,0
	Ж	4					—		4	100
	п	8					2	25,0	6	75,0
<b>вкупно</b>		<b>32</b>					<b>10</b>	<b>31,25</b>	<b>22</b>	<b>68,75</b>

**B. КОНТРОЛНА ГРУПА**

возраст	пол	n	0		1		2		3	
			n	%	n	%	n	%	n	%
15 год.	М	4			2	50,0	2	50,0		
	Ж	4			3	75,0	1	25,0		
	п	8			5	62,5	3	37,5		
16 год.	М	4			2	50,0	2	50,0		
	Ж	4			2	50,0	2	50,0		
	п	8			4	50,0	4	50,0		
17 год.	М	4			3	75,0	1	25,0		
	Ж	4			3	75,0	1	25,0		
	п	8			6	75,0	2	25,0		
18 год.	М	4			3	75,0	1	25,0		
	Ж	4			1	25,0	3	75,0		
	п	8			4	50,0	4	50,0		
<b>вкупно</b>		<b>32</b>			<b>19</b>	<b>59,35</b>	<b>13</b>	<b>40,65</b>		



индекс З е најповеќе присутен кај 18 годишни испитаници од испитуваната група со 75%.

5.1.7. Просечен ОИИ-индекс кај учениците од испитуваната и контролната група

Резултатите од тестирањето на статистичката значајност на разликите на средните вредности на просечниот ОИИ-индекс дадени се на табелите 28, 29 и 30.

Утврдени се сигнификантни разлики како меѓу припадниците на женскиот за  $t=10,8715$ ,  $p<0,001$ , така меѓу припадниците на машкиот пол за  $t=7,2675$ ,  $p<0,001$ . Сигнификантно утврдените разлики на просечниот ОИИ-индекс меѓу учениците од испитуваната и контролната група за  $t=11,9505$ ,  $p<0,001$  укажува на сигнификантно полошта орална хигиена кај испитуваната група.

ТАБЕЛА 28. ПРОСЕЧЕН ОНІ-5-ИНДЕКС КАЈ ЖЕНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	<i>n</i>	$\bar{X}$	SD	"t"	<i>p</i>
испитувана група	16	2,218	0,3868		
контролна група	16	1,0937	0,3991	10,8715	0,001***

ТАБЕЛА 29. ПРОСЕЧЕН ОНІ-5-ИНДЕКС КАЈ МАШКИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	<i>n</i>	$\bar{X}$	SD	"t"	<i>p</i>
испитувана група	16	2,2437	0,492		
контролна група	16	0,9937	0,400	7,2675	0,001***

ТАБЕЛА 30. ПРОСЕЧЕН ОНІ-5-ИНДЕКС КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА (СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ)

	<i>n</i>	$\bar{X}$	SD	"t"	<i>p</i>
испитувана група	32	2,231	0,4358		
контролна група	32	1,0437	0,3967	11,9505	0,001***

○ - не сигн.

○ - сл. сигн.

\* - ум. сигн.

\*\* - в. сигн.

\*\*\* - мн. в. сигн

5.2. Корелационна анализа на резултатите од клиничките испитувања

Резултатите од корелационата анализа на двете групи испитаници, кои го даваат степенот на меѓусебната зависност помеѓу кариесот со неговите последици ( КЕР ) оралната хигиена ( ОНІ ) и промените на пародонтот ( СРІТН ) презентирани се на табелите 31, 32 и 33.

Следоведениот тест на корелација на табела 31, покажува дека не постои сигнификантна корелација помеѓу КЕР и ОНІ како кај испитуваната (  $K=0,03, p=0,88$  ), така и кај контролната група (  $K=0,01, p=0,96$  ).

На табела 32 се гледа дека утврдениот кофициент на корелација не покажува постоење на сигнификантна корелација меѓу КЕР и СРІТН како кај испитуваната (  $K=0,15, p=0,42$  ), така и кај контролната група (  $K=0,04, p=0,83$  ).

Резултатите од тестот на корелација зборуваат за постоење на значаен кофициент на корелација меѓу СРІТН и ОНІ, кај двете групи. Така на табела 33 добиениот степен на корелација кај испитуваната група (  $K=0,46, p<0,05$  ), покажува умерено сигнификантна корелација, додека кај контролната група (  $K=0,65, p<0,001$  ) силно изразена сигнификантна корелација помеѓу промените на пародонтот и оралната хигиена.

ТАБЕЛА 31. КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕГУ КЕР И ОНИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	K	"t"	df	p
испитувана група	0,02814	0,15419	30	0,8784
контролна група	0,009669	0,05296	30	0,958109

ТАБЕЛА 32. КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕГУ КЕР И СРITN КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	K	"t"	df	p
испитувана група	0,14649	0,8111	30	0,42367
контролна група	0,038862	0,21302	30	0,83275

ТАБЕЛА 33. КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕГУ СРITN И ОНИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	K	"t"	df	p
испитувана група	0,45581	2,0875	30	0,05
контролна група	0,65178	4,70723	30	0,001***

○ - не сигн.  
 \* - сл. сигн.  
 \*\* - ум. сигн.  
 \*\*\* - в. сигн.  
 \*\*\*\* - мн. в. сигн.

## 5. З. Резултати од микробиолошките испитувања

Резултатите од добиениот микробиолошки наод кај нашите испитаници прикажани се на табелите 34, 35 и 36 и соодветниот графикон.

Анализата на резултатите покажа мали варијации, незначајни во застапеноста на видовите бактерии с поделени спрема типот на нивното дишеење и габи во зависност од возрастта на ученикот (табела 34).

На табела 36 е дадена застапеноста на видовите аеробни, факултативно анаеробни и анаеробни бактерии и габи кај учениците со воспалена гингива (испитувана група) и учениците со клинички здрава гингива (контролна група).

Од табеларниот приказ се гледа дека постои висока застапеност на аеробните бактерии кај двете групи испитаници. Спрема видовите аероби утврдивме дека *Streptococcus viridans* е изолиран кај 100%, а *Neisseria perfringens* кај 96,88% ученици од двете групи, додека *Streptococcus β hemolyticus* е најден само кај еден ученик од испитуваната група. Факултативно анаеробната бактерија *Streptococcus pneumoniae* е најдена само кај испитуваната група со застапеност од 15,62%. Од анаеробните бактерии кај контролната група присутна е само *Veillonella*-та (31,25%). Кај испитуваната група анаеробната флора ја сочинуваат повеќе видови бактерии со различна процентуална застапеност: *Peptostreptococcus* 59,37%, *Veillonella* 12,5%, *Peptococcus* 9,37%, *Fusobacterium necrophorum* 6,25%, *Bacteroides ureolyticus* 6,25%,

*Bacteroides fragilis* 3,12%, и *Propionbacterium* 3,12%. Воедно се забележува присуност на габи т.е. *Candida albicans* само кај учениците од испитуваната група со застапеност од 12,5%.

Сумирајќи ги добиените резултати на табела 36 и соодветниот графикон прикажано е подеднаквото присуство на аеробите кај двете групи испитаници С 100% . Воедно јасно впечатлива е утврдената поголема застапеност на анаеробите кај испитуваната група С 84,37% С во однос на контролната група С 31,25% С и присуството на габи само кај испитуваната група С 12,5% С.

ТАБЕЛА 34. МИКРОБИОЛОШКИ НАОД КАЈ УЧЕНИЦИТЕ НА 15, 16, 17 И 18 ГОДИШНА  
ВОЗРАСТ СПРЕМА ВИДОВИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ


	15 години		16 години		17 години		18 години	
	н	%	н	%	н	%	н	%
<i>Streptococcus viridans</i>	16	100	16	100	16	100	16	100
<i>Streptococcus β hemolyticus</i>	1	6,25						
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1	6,25			3	18,75	1	6,25
<i>Neisseria neopatogena</i>	15	93,75	16	100	16	100	15	93,75
<i>Peptostreptococcus</i>	5	31,25	8	50,00	3	18,75	3	18,75
<i>Veillonella</i>	3	18,75	4	25,00	3	18,75	4	25,00
<i>Peptococcus</i>	1	6,25			2	12,50		
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	2	12,50						
<i>Bacteroides ureolyticus</i>					1	6,25	1	6,25
<i>Bacteroides fragilis</i>							1	6,25
<i>Propionbacterium</i>	1	6,25						
<i>Candida albicans</i>			1	6,25	1	6,25	2	12,50

ТАБЕЛА 35. МИКРОБИОЛОШКИ НАОД КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА СПРЕМА ВИДОВИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ

	ИСПИТУВАНА ГРУПА		КОНТРОЛНА ГРУПА	
	п	%	п	%
<i>Streptococcus viridans</i>	32	100	32	100
<i>Streptococcus β hemolyticus</i>	1	3,12		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	5	15,37		
<i>Neisseria neopatogena</i>	31	96,88	31	96,88
<i>Peptostreptococcus</i>	19	59,37		
<i>Veillonella</i>	4	12,50	10	31,25
<i>Peptococcus</i>	3	9,37		
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	2	6,25		
<i>Bacteroides ureolyticus</i>	2	6,25		
<i>Bacteroides fragilis</i>	1	3,12		
<i>Propionbacterium</i>	1	3,12		
<i>Candida albicans</i>	4	12,50		

ТАБЕЛА 36. МИКРОБИОЛОШКИ НАОД КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ИСПИТУВАНАТА И КОНТРОЛНАТА ГРУПА

	пол	н	аероби		анаероби		габи	
			н	%	н	%	н	%
испитувана група	М	16	16	100	14	87,50	2	12,50
	Ж	16	16	100	13	81,25	2	12,50
	п	32	32	100	27	84,37	4	12,50
контролна група	М	16	16	100	6	37,50		
	Ж	16	16	100	4	25,00		
	п	32	32	100	10	31,25		



## 6. ДИСКУСИЈА

Педодонтите и пародонталните истражувачи соочени се со суровоста на двете сеуште многу распространети заболувања: забниот кариес и пародонталните заболувања, и покрај тоа што се ближи крајот на XX век.

Сложената этиопатогенеза на кариесот и пародонталните заболувања претставувала и се мотив за постојани научни истражувања, што често пати резултира со постоење на силно контрадикторни стручни мислења и информации, неунифицирана методологија, па оттука произлагува и лимитираното компарирање на податоците и отежнатото планирање на превентивно тераписките мерки во детската возраст.

Имајќи ги предвид досегашните резултати добиени од опсежните и суптилни експлорации, каде се почесто се истакнува оралната (не)хигиена како еден од најзначајните этиолошки фактори за обете заболувања, останува отворено прашањето колкав е уделот на оралната (не)хигиена во развојот како на кариесот така и на пародонталната болест и воедно каква е нивната меѓусебна зависност.

Нехигиената на устата и забите како важен каузален причинител го остварува своето негативно дејство преку создавањето и делувањето на денталниот (бактериски, кариозен) плак.

Baba-Milkić (1984) кај школски деца по метод на случаен избор утврдува отсуство на хигиена на устата и забите

(90% од учениците не ги мијат забите, а само 10% повремено).

Царчев (1989) кај децата од училишна возраст во СР Македонија регистрира крајно лоша орална хигиена со просечен OHI=1,98 што одговара на нивото на орална хигиена во средини каде практично не се знае за забна четкица.

Резултатите од нашите испитувања укажуваат на загрижувачкиот податок дека не беше регистрирано ниедно дете со просечен OHI=0. Утврдениот повисок просечен OHI кај учениците од испитуваната група со воспалителни промани на гингивата ( 2,23 ), во однос на просечниот OHI кај учениците од контролната група кои на инспекција имаа здрава гингива ( 1,04 ), зборува за сигнификантно полоша орална хигиена кај испитаниците од испитуваната група (  $p<0,001$  ), што е во согласност со испитувањата на Page (1986) дека количината на денталниот плак е одговорна за изразени воспалителни промени на гингивата кај децата.

Влијанието на оралната (не)хигиена во этиопатогенезата на кариесот, преку создавање на дентален плак на предилекциони места (места на хабитуелна нечистотија) ја фаворизираат во своите испитувања Stephans (1953), Fitzgerald и Keyes (1960) Виноградова (1987).

Во нашата земја извршени се бројни испитувања за кариогеното влијание на денталниот плак, поради често истакнуваната загрижувачка димензија на кариесот ( Stošić и спр. 1984, Milić 1982, Rajić 1985 ), што е во согласност со резултатите од нашите испитувања за присутни високи кариес индекси, како кај испитуваната ( KI0=100%, KIZ=43,26%, KIP=12,34 ), така и кај контролната група ( KI0=87,5%,

KIZ=19,15%, KIP=5,5%). Поради тоа сметаме дека податокот за утврдениот сигнификантно поизразен дентален морбидитет кај учениците со воспалителни промени на гингивата губи од своето значење.

Многусебната зависност кариесот и оралната хигиена кај децата од училишна возраст ја истакнуваат Baba-Milkić (1975), Milić (1982), Џарчев (1982) и други.

Steiner (1983) со тестирање на два превентивни програми со единствена цел: спроведување на темелна орална хигиена и евалуација на нејзините ефекти, констатира нивно позитивно дејство врз гингивалното здравје, додека редукција на кариесот на била потврдена.

Burger (1985) исто така утврдува сигнификантна корелација меѓу средните OHI и PDI-вредности, што не било случај со средните OHI и DMF-вредности.

Анализата на резултатите од нашите испитувања покажа дека не постои сигнификантна корелација помеѓу просечните OHI и KEP-вредности како кај учениците од испитуваната ( $p=0,88$ ) така и кај учениците од контролната група ( $p=0,96$ ). Објаснувањето за најдената многусебна независност помеѓу кариесот со своите последици и оралната хигиена сметаме дека лежи во самиот состав на регистрираниот дентален плак. Имено, односот на бактериите во присутниот бактериски плак покажа преваленција на протеолитичките во однос на ацидогените бактерии, што во согласност со Đajić (1988) го одредува правецот на развитокот на патолошкиот механизам: во нашиот случај е кон гингивалното ткиво, а не кон тврдата забна субстанца.

Воедно сметаме дека оралната хигиена само здручена со други фактори особено исхраната има непобитно, доминантно значење што го објаснува истовремено податокот за наод на лица со никаква орална хигиена, а здрави заби (Staouas 1980, Loe 1986).

Корелационата анализа покажа непостоење на меѓусебна зависност помеѓу средните KEP и CPITN-вредности како кај испитуваната ( $p=0,42$ ) така и кај контролната група ( $p=0,83$ ), што се софлата со резултатите на Burger(1985), а се разликува од констатацијата на Baba-Milkić (1984) за меѓусебната поврзаност на кариозните лезии, отсъството на хигиената на устата и забите и гингиво-пародонталните заболувања кај децата од училишна возраст.

Наспроти кариесот кој во повеќе земји се смета за спореден проблем заради постигнатата негова висока редукција благодарение на доследната примена на превентивните програми, пародонталната болест како заболување на забнопотпорниот систем со прогресивно хроничен ток и сериозна прогноза во училишната возраст кога започнува нејзината иницијална фаза се јавува како доминантен проблем. Во тој контекст McCall (1938) ја посочува како популација од посебен интерес често занемаруваната група: деца и младина.

Постојат бројни податоци од литературата за високата застапеност на пародонталната болест кај децата во светот (Massler 1950/1958, Scheiham 1969, Page 1986, Loe 1986) и кај нас (Baba-Milkić 1975, Симоновски 1978, Đukanović 1983, Vulović 1983).

Според наша мислење примената на CPITN-индексот

С Ainamo 1982 ) овозможува најадекватна процена на пародонталното здравје во однос на досегашните традиционални индекси: PMA ( Massler 1967 ), PI ( Russel 1956 ), PDI ( Ramfjord 1967 ) и други, особено при дијагностицирање на почетниот стадиум на заболувањето. Воедно од голема важност е предноста што CPITN-индексот ја има во квантитативната процена на клиничките симптоми на патолошки измени во пародонтот што овозможува одредување на превентивно тераписките мерки ( Ainamo 1984, Suomi 1971, Szuki 1985, Boruta 1987 ). Брзата процена на дистрибуцијата и акутноста на пародонталните заболувања што истиот ја дава овозможува негово сè поголемо прифаќање "SCREENING INDEX" ( Cutress 1986/1986 ).

Bartnes (1985) користејќи го CPITN-индексот констатира крварење кај децата од училишна возраст во 4,7 сексанти, што укажува на преваленција на овој симptom во однос на останатите белези на пародонталното заболување.

Пахомов и Кулаженко (1985) со помош на CPITN-индексот кај деца од 15 до 18 години наоѓаат мал процент на лица со здрав пародонт ( 16,7%-18,8% ).

Кај нас Rajić (1985) кај 162 ученика наога 100% застапеност на крварење или калкулус, а пародонталните џепови се релативно ретки.

Царчев (1989) кај учениците од СР Македонија користејќи го CPITN-индексот констатира катастрофално лоша состојба на пародонталното здравје ( кај 97,5%-100% од децата е најдено крварење или калкулус, а пародонталните џепови се ретки ).

Резултатите од нашите испитувања за состојбата на пародонталното здравје преку просечниот CPITN-индекс укажуваат на сигнификантно поизразени пародонтални промени кај испитаниците со воспалена гингива во однос на испитаниците кај кои со инспекција утврдивме здрава гингива ( $P<0,001$ ), како кај девојчицата така и кај момчињата. Ова ги подржува констатациите на повеќе автори (Collins 1979, Page 1986) дека гингивитот без третман прогредира во деструктивна пародонтална болест, при што како важен ток се наметнува хронитетот на заболувањето (Marchall-Day 1955, Suomi 1971).

Анализирајки ја структурата на CPITN-индексот утврдивме доминација на крварењето во однос на сите останати симптоми, која воедно се јавува како единствен споредлив белег помеѓу двете групи ученици (кај испитуваната група 100% или 3,56 сектанти, а кај контролната група 87,5 или 2,81 сектант по испитаник), што е во согласност со констатацијата на Царчев (1989).

Следејќи ги останатите симптоми установивме само кај испитаниците со изразен гингивит присуство на субгингивален калкулус со високи вредности (84,37% или 2,21 зафатен сектант), што е во согласност со идејата за прогресија на гингивитот во пародонтална болест без ремисија (Massler 1958/1979, Green 1963).

Во однос на релативно ниската застапеност на индекс З односно пародонтални џелови над 4 mm (12,5% или 0,12 зафатени сектанти) регистрирани кај испитуваната група, констатираме поистоветување со испитуваната на претходно

цитираните автори и го подржуваме мислењето на Виноградова (1983) и Đukanović (1986) дека се среќаваат покасно и се карактеристични за возрасната популација за да на крај доведат до губене на забите.

Впечатлива е застапеноста на мал број здрави сектанти кај испитаниците од контролната група ( 3,18 по ученик ), кај кои со инспекција најдовме здрава гингива. Анализата покажа дека само 12,5% лица од контролната група се со целосно здрав пародонт, а кај останатите 87,5% беше констатирано крварење макар и во еден сектант. Од тоа произлегува дека визуелната инспекција за воспалителни промени на гингивата е неводечки параметар за состојбата на гингивата и пародонтот, што го подржуваат испитувањата на Marchall-Day (1955), Page и Schroeder (1982), кои воедно истакнуваат дека пародонталните промени не секогаа ѕе придружени со видливи гингивални промени.

Page и Schroeder (1982) проучувајќи ги хистопатолошките карактеристики на пародонтопатијата, сугерираат разграничување на иницијална лезија како инфламаторна лезија, која се карактеризира со васкуларна дилатација и зголемена пермабилност на крвните садови, од рана лезија, која е препознатлива преку богатиот лимфоцитарен инфильтрат и локалната деструкција на колагените влакна. Посебно значење и проблем кај децата, истакнуваат истите автори, претставува откриването на иницијалната лезија кога се наоѓа во транзиторна форма, а клинички не е манифестна.

Janković и Đalić (1986) со хистолошка анализа на 10 исечоци од клинички здрава гингива кај децата, само во еден

случај констатирале отсуство на воспалителни знаци, а Царчев (1989) утврдува 75,5% хистолошка потврда на клиничкиот наод што говори за подобноста на CPITN-индексот но од друга страна авторот наведува дека претходно е реализирана максимална плак контрола (  $OHI=0$  ), што во нормална практика ретко или не се случува.

Moore (1984) проучувајќи ја патогенезата на пародонталната болест утврдува дека клиничките знаци на воспалителните промени на гингивата или недостасуваат или се ретки, кај децата во однос на возрасните.

Возраста како битен фактор за застапеноста на гингивитите ја истакнува Curić (1977). Stamm (1986) воедно ја нагласува незалирливата прогресија на пародонталната болест со возрастта, што е во согласност со нашите испитувачи кај двете групи ученици, без оглед на половата припадност. При тоа следејќи ги белезите на CPITN-индексот констатираме крварење кај сите испитаници од испитуваната група или пад на зафатени сектантни од 4,62 кај 15 годишните на 2,75 кај 18 годишните, што се должи на порастот на останатите потешки симптоми со возрастта, додека кај испитаниците од контролната група утврдивме зголемување од 75% или 2,62 сектантни кај 15 годишните на 100% или 3,62 зафатени сектантни кај 18 годишните. Бројот на сектантите со субгингивален калкулус, воедно и неговата процентуална застапеност со возраста се зголемува ( 75% или 1,37 сектантни кај 15 годишните ученици - 100% или 3,0 сектантни кај 18 годишните ученици ) кај испитуваната група каде е регистриран. Пародонталните цепови кај испитаниците со

воспалителни промени на гингивата се регистрирани само кај 17 и 18 годишни ученици со застапеност 25% или 0,25 сектантни по испитаник, што е во согласност со Dukanović (1986).

Големата преваленција на гингивитите кај децата, што е од посебен интерес во последните години наметнува постојане на неколку отворени прашања според Page (1986): дали гингивитот прогредира без третман во деструктивно пародонтална болест, дали гингивитот е специфично заболување и дали истиот е "права" болест.

Marshall-Day (1956) укажува на "реципрочната врска помеѓу гингивитот и пародонтопатијата, при што констатира преваленција на гингивитот кај млади индивидуи за да покасно со возрастта почне да се намалува неговата застапеност за сметка на пародонталната болест која е во постојан пораст. Транзиторната природа на гингивитот ја потврдува и Sjööti (1971).

Од друга страна пак Haffae (1983) истакнува дека гингивитот може да не биде претходник на пародонтална деструкција и истакнува но не докажува дека пародонталната болест може да се јави без прекурсор гингивит.

Преваленцијата на гингивитите во детската возраст секако се должи на побратата и поманифестна реакција на гингивата поради хистоморфолошките специфичности на пародонталната структура кај истите.

Maynard (1979) анализирајки ги иако гингивалните карактеристики (проблеми) кај децата ги истакнува: морфологијата, позицијата и ширината на припојната гингива, која со возрастта се зголемува, како посебно значајни.

Zappier (1948) компарирајки ги пародонталните структури помеѓу децата и возрасните укажува на следните карактеристики во детската возраст за:

- гингивата : поцрвена, заради потенок епителен слој и поголема васкуларизација, помека, заради помала густина на колагените влакна
- цементот : потенок, поредок (помала густина) со тенденција за хиперплазија
- периодонталната мембрана : поширока, со помалку колагени влакна и зголемена влажност заради поголем дотур на крв и лимфа.

Baer (1957) и Ruben (1979) истакнуваат дека без познавање на карактеристиките на пародонталното ткиво кај децата, од кои зависат неговите репараторни можности, неможе да се делува на патогенезата на пародонталната болест. Од тутка произлегува можноста за стопирање на воспалителниот процес на гингивата, негова репарација и воедно спречување на транзиторната фаза. Во спротивно гингивитот локализиран во почетокот на папилите преминува во маргинална, хронична и прогресивна форма во согласност со двофазниот феномен на Massler (1958).

Загрижувачките димензии на воспалителните промени на гингивата кај децата, придонесе за актуелноста на информациите кои говорат во прилог на сè по потенцираната улога на денталниот плак како доминантен этиолошки причинител од локалните фактори за појавата на гингивапародонталните

заболувања.

Низа автори С Loe 1963, Lindhe 1973/1986, Payne 1975, Schroeder 1975/1986, Lennon 1984, Feldman 1986 ) поврзаноста на оралната хигиена со воспалителните промени на гингивата ја докажале со подобрувањето на пародонталното здравје после отстранувањето на денталниот плак, за што биле превземени опсежни испитувања кај луѓе и животни.

Максимална контрола и елиминација на денталниот плак, која проследува од водечкото место меѓу етиолошките фактори што истиот го има, го истакнуваат како императив за здравјето на пародонтот: Симоновски (1978), Collins (1979), Nizel (1979) и McNair (1979).

Утврдената сигнификантна корелација помеѓу средните OHI и CPITN-вредности како кај испитуваната (  $p<0,001$  ) така и кај контролната група (  $p<0,001$  ) укажува на значајна меѓусебна зависност на промените на пародонтот и оралната хигиена, што се софлажа со констатациите на Burt (1982) и Müller (1985).

Детерминантната улога во појавата на гингивитот и пародонталната болест имаат микроорганизмите ( Socransky 1970/1977, Slots 1979, Fine 1986, Flores-de-Jacoby 1987 ) од денталниот плак чиј степен на колонизација зависи од степенот на оралната хигиена ( Osterberg 1986 ). Тие се во состојба да продуцираат знаци на воспаление за 10 дена ( Loe 1965 ), време кое е потребно да иницијалната лезија премине во рана лезија ( Schroeder 1973, Payne 1975 ).

Во самиот дентален плак квантитативниот и квалитативниот однос на микроорганизмите, како и односот

аероби/анаероби е динамичен и од него зависи штетното токсично, ензимско и алергично дејство на денталниот плак, кое го потенцираат во своите истражувања Kremžag и сор. (1971), Massler (1979) и Ursu-Magdu (1986).

Староста на денталниот плак како важен фактор за појавата на воспалителните промени на пародонтот ја испитува Moore (1982) и докажува повеќе од 165 различни *speciesi* и *subspeciesi* во 3 до 4 недели стар дентален плак.

Механизмот на делувањето на бактериите од плакот е со директна инвазија и во последно време нагласуваното делување на плак продуктите: токсини (ендотоксинот) и ензими (колагеназа, гелатиназа, хемолизин, стрептокиназа, протеаза, сулфатаза, фосфатаза и други).

Lisgarten (1986) проучувајки ја иницијалната фаза на пародонталната болест истакнува дека истата започнува кога настанива пореметена рамнотежа во односот имунолошки систем/микробиолошки еклилибриум, што е пак инкомпатибилно со интактен пародонт. Истиот автор смета дека само некои од повеќе од 300 *speciesi* на бактерии, кои нормално ги препознаваме во оралната празнина ја инфицираат гингивата, а Slots (1979) истакнува дека само 8% од нив корелираат со пародонталната болест.

Микробиолошката анализа на денталниот плак кај нашите испитаници покажа подеднакво присуство на аеробите кај двете групи испитаници (100%), поголема застапеност на анаеробите кај испитуваната група (84,37%) во однос на контролната група (31,25%) и присуство на габи само кај испитуваната група (12,5%), што зборува за промена во

составот на денталниот плак со висок пораст на анаеробите кај лицата со воспалителни промени на гингивата во согласност со констатациите на Osterberg (1986).

Нашиот наод на сиромашна флора изразена претежно преку Gram + и Gram - аероби кај испитаниците од контролната група од една страна и наодот на пораст на Gram + и Gram - анаероби кај испитаниците со манифестен гингивит, се соотврда со констатациите за микробната колонизација од Muller (1987). За разлика од Osterberg (1986), кој смета дека одредени патогени бактерии го определуваат лонгатамашното пародонтално пропагање, како Gram негативните анаероби и спирохетите, кај нашите испитаници спирохети не беа изолирани и сметаме дека тие се спекаваат кај поголеми деструктивни промени на пародонтот.

Дали се за патогенезата на пародонталната болест одговорни специфични микроорганизми досега се уште не е расчистено, пред се поради комплексноста на флората и значајните интра и интер индивидуални варијабилности во составот на денталниот плак. Воедно треба да се истакне дека покомплетна слика за квантитативниот и квалитативниот однос на микроорганизмите во денталниот плак обезбедува микробиолошката анализа на плакот на сите забногингивални региони на секој испитаник, што тешко може практично да се спроведе поради временски и финансиски причини.

Констатираните наоди од нашите клинички и микробиолошки испитувања укажуваат на загрижувачката застапеност на кариесот, ниско ниво на оралната хигиена и преваленција на иницијалната пародонтална афекција дури и кај

испитаниците кај кои на инспекција констатиравме здрава гингива. Денталниот плак со своите микро организми и нивните продукти се директно одговорни за пародонталните промени, при што порастот на анаеробите во плакот го поврзуваат со видливите воспалителни промени на гингивата. Наодите од корелационата анализа укажуваат на потребата од итно превземање на мерки за обезбедување на повисоко ниво на орална хигиена, кои ќе ја оневозможат плак акумулацијата, делувањето на микроорганизмите и појавата на воспалителните промени на гингивата како и превземање на мерки за превенирање и санација на кариесот. Обезбедувањето на повисоко ниво на орално здравје во согласност со препораките и упатствата на WHO (1978), е од посебен интерес за "младите возрасни" односно ученици од 15 - 18 годишна возраст.

Корелацијата помеѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата, испитувани кај две групи испитаници од 15 - 18 годишна возраст, имаше единствена цел - расветлување на етиопатогенезата на доминантните заболувања: кариесот и пародонталната болест.

Врз основа на добиените резултати од реализираните клинички и микробиолошки испитувања од оваа студија донесени се следните заклучоци:

1. Кариесот со своите последици е високо застапен кај двете групи испитаници, согледано преку добиените високи кариес индекси, што укажува, на загрижувачки дентален морбидитет кај нашите испитаници.

2. Преваленција на иницијална парадонтална афекција дури и кај учениците кај кои на инспекција констатираавме здрава гингива, укажува на загрижувачката состојба на пародонталниот ткивен комплекс кај младината.

3. Регистрираните високи ОНІ-вредности кај двете групи ученици говорат за ниското ниво на оралната хигиена, што го потврдува податокот дека не беше регистрирано ниедно дете со  $ONI=0$ .

4. Корелација помеѓу кариесот со своите последици и оралната хигиена не постои, што се должи на микробиолошкиот состав на регистрираниот дентален плак (с односот на ацидогените и протеолитичките бактерии).

5. Корелација помеѓу кариесот со своите последици и пародонталните промени, регистрирани кај учениците од двете испитувани групи, не постои, што укажува на одговорноста што ја имаат други фактори за големата застапеност како на кариесот така и на пародонталната болест.

6. Корелацијата помеѓу оралната хигиена и пародонталните промени е сигнификантна и ја потеницира улогата на оралната хигиена и активноста на денталниот плак во етиопатогенезата на гингиво пародонталните заболувања.

7. Визуелната инспекција на воспалителните промени на гингивата не е водечки параметар за состојбата на гингивата и пародонтот, додека пак користенето на CPITN-индексот по критериумите и препораките на WHO овозможува адекватна и брза процена на почетниот стадиум на пародонталната болест.

8. Денталниот плак, со своите микроорганизми и нивните продукти, е директно одговорен за пародонталните промени, при што порастот на анаеробите во плакот е во тесна врска со видливите воспалителни промени на гингивата.

9. Штетното дејство на денталниот плак налага превземање на итни плански превентивно тераписки мерки од страна на педодонтолозите и пародонтолозите, како и спроведување на масовно стоматолошко просветување, со што би се обезбедила максимална контрола и елиминација на денталниот плак, со цел превенирање и стопирање на воспалителните промени на гингивата и оневозможување на нивна прогресија во деструктивна пародонтална болест кај приоритетната млада популација.

## SUMMARY

Correlation between caries, oral hygiene and gingivitis in two groups pupils from 15-18 years was examined in order to establish etiopathogenesis of caries and periodontal disease.

Clinical and microbial investigations showed high caries, supragingival plaque and gingivitis scorws, which was perceived to be an early form of periodontitis.

Correlation between caries and oral hygiene, also between caries and periodontal health, do not exist, although positive and significant correlation between oral hygiene and periodontal health was found. Gingivitis is caused by substances derived from microbial plaque accumulation, where degree of anaerobic species specifically associated with visible gingival alterations.

Bad oral health condition, unfortunately stated in young adults suggest finding resolution in primary and secondary prevention. Conclusion that gingivitis is a disease, alludes that its control and prevention is a worthwhile goal and a health benefit.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ainamo J, Barnes D, Beafrie G, Cutress T, Martin J, Sardo-Infirri J. Development of the World Health Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatments Needs (CPITN). *Int Dent J* 1982; 32:281.
2. Ainamo J, Norblad A, Kaliop J. Use of the CPITN in populations under 20 years of age. *Int Dent J* 1984; 34:285-291.
3. Baba-Milkić Đ. Epidemiologija gingivalnih oboljenja u školske dece Niškog kraja. (disertacija), Medicinski fakultet, Niš, 1975.
4. Baba-Milkić Đ. Egzogeni faktori kao dominantni uticaji u nastanku gingivo - parodontalnih oboljenja u školske dece. *Maked Stomatol Pregl*. 1984; 4:130-134.
5. Barnes DE, Leous PA. Assessment of periodontal status by CPITN and its applicability to the development of long-term goals of periodontal Health of the population. *Int Dent J*. 1986; 36:177-181.

6. Baer PN. Periodontal disease in children and adolescents: a clinical study. J Am Dent Assoc. 1957; 55:629.
7. Blair JE, Lennette EH, Truant JP. Manual of Clinical Microbiology. Bethesda: American society for Microbiology, 1970.
8. Boruta A. Community periodontal index of treatment needs (CPITN): a new methodology for assessing periodontal treatment needs. Zahn Mund Kieferheilkd. 1987; 72:328.
9. Burt BA, Eklund SA, Landis JR, Larkin FA, Guire KE, Thompson FE. Diet and dental health, a study of relationships, United States, 1971-74, National Center for Health Statistics, Vital and Health Statistics. Washington: Government Printing Office, 1982; 11:225.
10. Burger J, Werner R, Gotze W. Karies befall, Mundhygienezustand und Parodontopathien in Mathura (Indien). Dtsch Zahnärztl Z. 1984; 39:250-253.
11. Царчев М, Нечева Љ, Мирчева М. Кариес фреквенца деце школског узраста сагледана преко ОНІ-индекса. XVI стоматолошка недеља СР Србије, 1982.

12. Царчев М. Епидемиолошки, клиничко-рентгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст. (дисертација). Стоматолошки факултет, Скопје, 1989.
13. Collins DA. The pathology of Periodontal disease in children and adolescents. Periodontal disease in children and adolescents: state of the art. Nashville, 1979: 28-34.
14. Cutress TW. Comparison of the Periodontal Index (PI) and Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Community Dent Oral Epidemiol 1986; 14:39-42.
15. Cutress TW. Periodontal health and periodontal disease in young people: global epidemiology. Int Dent J. 1986; 36:146-151.
16. Curićević Z, Mazor Z, Berchtold H. Gingivitis in Zurich schoolchildren. A reexamination after 20 years. Schweiz Monats Fur Zahnh. 1977; 87:801-808.
17. Feldman RS, Alman JE, Chauncey HM. Design and analysis considerations for a longitudinal study of periodontal disease. J Clin Periodontol. 1986; 13:506-510.

18. Fine DH, Mandel ID. Indicators of periodontal disease activity: an evaluation. J Clin Periodontol. 1986; 13:533-546.
19. Fitzgerald RJ, Keyes PG. Demonstration of the etiologic role of streptococci in experimental caries in the hamster. J Am Dent Assoc. 1960; 61:9-19.
20. Flores-de-Jacoby L. Mikrobiologie der parodontopathien. Dtsch Zahnärztl Z. 1987; 42:54-58.
21. Gaovac PŽ. Osnovi dečje stomatologije. Beograd: Naučna knjiga, 1980.
22. Greene JC. Oral hygiene and periodontal disease. Am J of Public Health. 1963; 53:913-922.
23. Đajić D, Đukanović D, Želić O, Ursu-Magdu I. Parodontopatije. Gornji Milanovac: Dečje Novine, 1988.
24. Đukanović D, Želić O, Arsenijević V. Effects of oral hygiene on periodontal tissues in a town of Yugoslavia. Community Dent Oral Epidemiol. 1983; 11:86.

25. Dukanović D. The prevalence of periodontal disease in children and young adults in Yugoslavia. Int Dent J. 1986; 36:182-188.
26. Haffajee AD, Socransky SS, Goodson JM. Clinical parameters as predictors of destructive periodontal disease activity. J Clin Periodontol. 1983; 10:257-265.
27. Janković LJ, Đajić D. Imunološka zbivanja u parodoncijumu. Stomatol Gl Srb. 1986; 1:5-11.
28. Kremžar M, Dukanović D, Stanic S. Značaj oralne higijene u lečenju parodontopatije. Somatol Gl Srb. Van br, 1971.
29. Lennon MA, Cleerehugh V. The identification of teenage children at high risk to periodontal disease. Public health aspects of periodontal disease. 1984:211-216.
30. Lisgarten MA. Pathogenesis of periodontitis. J Clin Periodontol. 1986; 13:418-425.
31. Lindhe J, Hamp SE, Löe H. Experimental periodontitis in the beagle dog. J Periodon Res. 1973; 8:1-10.

32. Lindhe J, Socransky S, Wennstrom J. Design of clinical trials of traditional therapies of periodontitis. *J Clin Periodontol.* 1986; 13:488-497.
33. Loe H, Sillness J. Periodontal disease in pregnancy: prevalence and severity. *Acta Odontol Scand.* 1963; 21:533.
34. Loe H, Theilade E, Jansen SB. Experimental gingivitis in man inflamed gingiva. *J. Periodontol.* 1965; 36:177.
35. Loe H, Anerud A, Bovsen H, Morrison E. Natural history of periodontal disease in man. *J Clin Periodontol.* 1986; 13:431-440.
36. Loe H, Morrison E. Periodontal health and disease in young people: screening for priority care. *Int Dent J.* 1986; 38:162-167.
37. Massler M, Schour I, Chopra B. Occurrence of gingivitis in Suburban Chicago schoolchildren. *J Periodontol.* 1950; 21:146.
38. Massler M. Periodontal disease in children. *Practical Dental Monographs. Int Dent J.* 1958; 8:323.

39. Massler M. The P-M-A Index of gingivitis. J Periodontol. 1967; 38:592.
40. Massler M. Toxic gingivitis in adolescents and young adults. Periodontal disease in children and adolescents: state of the art. Nashville, 1979:1-7.
41. Maynard JG. Mucogingival problems in children. Periodontal disease in children and adolescents: state of the art. Nashville, 1979:117-131.
42. Marchall-Day CD, Stephans RG, Quigley LF. Periodontal disease: Prevalence and incidence. J Periodontol. 1955; 26:185-203.
43. McCall J. Gingival and periodontal disease in children. J Periodontol. 1938; 9:7.
44. McNair CL, Klavan B. Prevention of periodontal disease and maintenance of treated patients. Periodontal disease in children and adolescents: state of the art. Nashville, 1979:156-171.
45. Milić D. Bolesti usta i zuba u dece SR Crne Gore. (disertacija). Stomatološki fakultet, Beograd, 1982.

46. Moore WEG, Holdeman LV, Smihert RM, Good JJ,  
Burmeister JA, Palcanis KG, Ranney RR. Bacteriology  
of experimental gingivitis in young adult humans.  
Infection and Immunit. 1982; 38:651-667.
47. Müller H, Flores-de-Jacoby. Korrelation zwischen  
Klinischen Befunden und der morphologischen Zusammen-  
setzung der subgingivale Plaque bei zwei  
unterchiedlichen Parodontalerkrankungen. Dtsch  
Zahnztl Z. 1985; 40:162.
48. Nizel AE. Applied nutrition in preventive  
periodontics for children and adolescents.  
Periodontal disease in children and adolescents:  
state of the art. Nashville, 1979:55-91.
49. Osterberg P, Müller H, Flores-de-Jacoby. Korrelation  
zwischen der zusammensetzung der subgingivalen  
Mikroflora und klinischen Befunden bei Erwachsenen  
mit gingivitis oder parodontitis. Dtsch Zahnztl Z.  
1986; 6:560-564.
50. Page RC, Schroeder HE. Periodontitis in man and  
other animals. A comparative review. Basel. S.  
Karger, 1982.

51. Page RC. Current understanding of the aetiology and progression of periodontal disease. Int Dent J. 1986; 36:153-161.
52. Page RC. Gingivitis. J Clin Periodontol. 1986; 13:345-355.
53. Payne WA, Page RC, Ogilvie AL, Hall WB. Histopathologic features of the initial and early stages of experimental gingivitis in man. J Periodont Res. 1975; 10:51-64.
54. Пахомов ГН, Кулаженко ТВ. Использование пародонтального индекса ВОЗ при изучении Заболеваемости пародонта у лица в возрасте 15-25 лет. Стоматологија ( СССР ). 1985; 64: 34-38.
55. Rajić Z. Dečja i preventivna stomatologija. Zagreb: JUMENA, 1985.
56. Rajić Z, Moller J, Leus P. Novi karton Svetske zdravstvene organizacije za epidemiološka ispitivanja bolesti zuba i parodonta. Acta Stomatol Croat. 1985; 19:69.
57. Ramfjord SP. The periodontal disease index ( PDI ). J Periodontol. 1967; 38:602.

58. Ruben MP. The pathology of periodontal disease in children and adolescents. Periodontal disease in children and adolescents: state of the art. Nashville, 1979:7-28.
59. Russel AL. A system of classification and scoring for prevalence surveys of periodontal disease. J Dent Res. 1956; 35:350.
60. Russel AL. Epidemiology of periodontal disease. Int Dent J. 1967; 17:282-296.
61. Stamm JW. Epidemiology of gingivitis. J Clin Periodontol. 1986; 13:360-366.
62. Schroeder HE, Graf de-Ber M, Attstrom R. Initial gingivitis in dogs. J Periodon Res. 1975; 10:128-142.
63. Schroeder HE. Pathogenesis of periodontitis. J Clin Periodontol 1986; 13:426-428.
64. Sheiham A, Striffler DF. Comparison of four epidemiological methods of assessing periodontal disease. J Periodon Res. 1969; 5:145-148.

65. Симоновски М, Лазаревска Б, Димитровски В, Накова М, Белазелкоска З. Преваленцијата на иницијалната пародонтална афекција кај децата од училишна возраст. Макед Стоматол Прегл. 1978; 4: 349-354.
66. Симоновски М, Лазаревска Б, Димитровски В, Белазелкоска З. Дентален плак и неговиот етиопатогенетски придонес кај пародонталната болест. Макед Стоматол Прегл. 1978; 1-2: 104-112.
67. Slots J. Subgingival microflora and periodontal disease. J Clin Periodontol. 1979; 6:351-382.
68. Socransky SS. Relationship of bacteria to the etiology of periodontal disease. J Dent Res. 1970; 49:203-222.
69. Socransky SS. Microbiology of periodontal disease: present status and future considerations. J Periodontol. 1977; 48:417.
70. Stephans RM. The dental plaque in relation to the etiology of caries. Int Dent J. 1953; 4:180-195.
71. Stošić P i sar. Dečja i preventivna stomatologija. Beograd: GRO Kultura, 1984.

72. Steiner M, Wackerle B, Magri F. Auswirkungen zweier Prophylax programe auf den Karies und Gingivitis von 13-bis 15 jahrigen Schulkindern. Schweiz Monats Zahnheilkd. 1983; 93:1104-1113.
73. Suomi JD, Smith IW, McClendon BJ. Marginal gingivitis during a sixteenweek period. J Clin Periodontol. 1971; 42:268-270.
74. Sutter VL, Cityon DM, Edelstern MAC, Finegold SM. Wadsworth Anaerobic Bacteriology Manual. IV eddition, 1985.
75. Szuki Yu. A survey of periodontal disease in female students in junior and senior Highschool using CPITN (WHO). Suzuki Gakkai Kiashi. 1985; 27:881-889.
76. Ursu-Magdu I, Zelić O, Leković V. Dentalni plak u etiologiji progresivnih parodontopatija. Макед Стоматол Прегл. 1978; 1-2:100-109.
77. Виноградова ТФ. Стоматология детского возраста. Москва: Медицина, 1987.
78. Vulović M, Lukić V, Beloica D, Stošić P, Popović V, Gajic M. Rasprostranjenost oboljenja parodontalnih tkiva kod dece u dva karakteristična lokaliteta u SR

Srbiji. I Kongres specijalista za bolesti usta, zuba i parodonta Jugoslavije. Ohrid: Udruženje specijalista za bolesti usta zuba i parodonta Jugoslavije, 1983; 21( apstr ).

79. WHO. Epidemiology, etiology and prevention of periodontal disease. Technical Report Series, 1978:621.
80. Zappier SR. Periodontal disease in children. J Am Dent Assoc. 1948; 37:333.